

20111363016

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 септември 2011 година.

Бр. 07- 4035/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/2006, 92/2008 и 36/11), по членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

(1) Доколку Управниот одбор по објавениот јавен конкурс, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија, не донесе одлука за избор, односно не донесе акт за не вршење избор, учесникот на конкурсот има право во рок од три работни дена да поднесе барање до писарницата на претседателот на Управниот одбор да донесе одлука. Доколку претседателот на Управниот одбор нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на Фондот.

(2) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на културата.

(3) Претседателот на Управниот одбор е должен во рок од пет работни дена од приемот на барањето од ставот (1) на овој член да закаже седница на Управниот одбор на која ќе се донесе акт со кој барањето е уважено или одбиено.

(4) Доколку Управниот одбор не донесе решение по барањето во рокот од ставот (3) на овој член, учесникот на конкурсот може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(5) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (4) на овој член да изврши надзор во Фондот дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го известува учесникот на конкурсот за преземените активности.

(6) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое ги задолжува претседателот на Управниот одбор и Управниот одбор во рок од десет дена да одлучат по поднесеното барање, односно да го одобрат или одбијат барањето и да го известат инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(7) Доколку Управниот одбор не одлучи во рокот од ставот (6) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција против претседателот и членовите на Управниот одбор и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој Управниот одбор ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира учесникот на конкурсот за преземените активности.

(8) Доколку Управниот одбор не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (7) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против претседателот и членовите на Управниот одбор и во тој рок ќе го информира учесникот на конкурсот за преземените активности.

(9) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (5) на овој член, учесникот на конкурсот во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, приговорот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(10) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (9) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од учесникот на конкурсот согласно со ставовите (5) и (6) или не поднесе пријава согласно со ставовите (7) и (8) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција против инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор ќе го извести учесникот на конкурсот за преземените активности.

(11) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (10) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го извести учесникот на конкурсот за преземените активности.

(12) Во случајот од ставот (11) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира учесникот на конкурсот за преземените активности.

(14) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (10) на овој член, учесникот на конкурсот може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(15) Доколку Управниот одбор не одлучи во рокот од ставот (8) на овој член, учесникот на конкурсот може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(16) Постапката пред управен суд е итна.“

Член 2

Постапките по конкурсите за финансирање проекти од филмската продукција што се од национален интерес, започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/2006, 92/2008 и 36/11).

Член 3

Подзаконскиот акт од членот 1 од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По објавувањето на подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член во „Службен весник на Република Македонија“ истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб локацијата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на културата.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.